

Од идната година сите дивовработени лица ќе можат да добијат пензија, доколку сами, од своите скромни примања, почнат доброволно да си плаќаат придонес во третиот пензиски столб. Секако, постои опција и газдите на фирмите да можат на вработените селективно да им плаќаат придонес за дополнителна пензија. Но, тие ќе можат да одлучат дали доброволното пензиско осигурување ќе им го плаќаат на сите вработени во фирмата или, пак, дополнителната пензија ќе биде привилегија само за одредени вработени. Ќе нема ниту минимални ниту максимални износи на кои ќе се пресметува дополнителниот придонес, туку на колкава плата ќе се плаќа доброволното осигурување, исто така, ќе зависи од добрата волја на работодавачите. Дали со оваа мерка, која навидум е добра за дивовработените лица, нема да се создаде простор за уцена од страна на одредени работодавачи околу плаќањето на пензискиот придонес, времето брзо ќе покаже.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Владата го усвои Законот за доброволно капитално пензиско осигурување, со кој се поставува третиот столб во реформата на пензиското осигурување во земјава. На тој начин од идната година сите вработени во сивата економија, препродавачи и дивовработени лица ќе можат да добијат пензија, доколку сами почнат доброволно да си плаќаат придонес во третиот пензиски столб.

Имено, Законот предвидува доброволно осигурување на лицата кои пензиски не се осигурани по ниедна основа, но и на оние кои веќе се влезени во вториот столб на пензискиот систем, да



ШАНСА И ЗА НЕПРИЈАВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ДА ДОБИЈАТ ПЕНЗИЈА, НО САМО АКО ИМ СЕ МИЛЕНИЦИ НА ГАЗДИТЕ

можат дополнително да се осигураат, и покрај пензијата да добиваат дополнителни ануитети.

Сепак, со оглед на големината на просечните плати во земјава, тешко може да се очекува некоја поголема масовност во дополнителното осигурување. Всушност, со оглед на поскапувањето на голем број прехранбени артикли, просечната плата станува сè помала за дневно задоволување на основната потрошувачка кошница, па тешко дека ќе остане некој денар плус за дополнително осигурување, кое би се користело најрано за 10 години.

СЕЛЕКТИВНОСТ

Со овој најнов потег на Владата конечно се појави шанса сите неосигурени лица во Македонија да го регулираат својот статус. За оваа цел од идната го-

дина почнува третиот пензиски столб. Тоа ќе биде доброволно капитално финансиско осигурување и ќе важи за лицата кои по ниту еден основ не се осигурани и за оние кои сакаат покрај пензијата да добиваат уште еден дополнителен приход. Секако дека оваа шанса ќе биде многу интересна и за сите категории лица, за оние кои сакаат на крајот од својот работен век да добијат поголеми пензии.

Според Законот за капитално финансиско осигурување, предвидени се три столба за реформите во пензиското осигурување. Владата ангажирала експерти и стручни лица, како и асоцијации на банките и на стопанските комори, со што се предвидува лицата кои не се осигурани по ниеден основ, доколку ги исполнат условите за пензиско осигурување, преку плаќање надоместок да можат да ги користат услугите на фондот.

НА СОПСТВЕН РИЗИК

За средствата што се инвестираат во третиот доброволен пензиски столб нема да гарантира Народна банка на Македонија, туку деловните банки, кои ќе бидат чувари на парите од доброволното пензиско осигурување. Ова значи дека доколку банката или осигурителната компанија што ќе ги формира доброволните пензиски фондови случајно пропадне, оние што издвојувале за доброволна пензија ќе останат со куси ракави. Во овие услови на банкарско работење тоа е невозможно, но ништо не е исклучено, велат во МАПАС. Тоа дека како гаранција за парите од третиот пензиски столб не се јавува државата, туку банките ни го потврдија и во Министерството за труд и социјална политика, но затоа ова осигурување е на доброволна основа. За разлика од задолжителното капитално финансирано пензиско, каде што членовите може да го менуваат фондот по две години, со третиот пензиски столб осигурениците нема да бидат ограничени. Тие ќе може да преминуваат од една во друга банка, иако сè уште не е одлучено дали ќе се воведат пенали за таквите трансфери. Со вториот пензиски столб, кој е задолжителен за оние што се вработени по 2005 година, доколку банката пропадне, на осигурениците ќе им бидат исплатени 80 отсто од инвестираните средства, зашто како гаранција, односно чувар на парите, се јавува Народна банка и тоа за првите пет години од профункционирањето на системот.

ИЈА ЌЕ ГО ПОСТАВИ И ТРЕТИОТ СТОЛБ НА

ПЕНЗИЈА И ЗА ДИВОВАРАБОТЕНИТЕ - АМА МИЛЕНИЦИ НА ГАЗДИТЕ!



**И ВРАБОТЕНИТЕ ВО "СИВАТА ЕКОНОМИЈА" ЌЕ МОЖАТ
ДА ДОЧЕКААТ ПЕНЗИЈА, НО ДОКОЛКУ САМИ СИ ГО
ПЛАЌААТ ПРИДОНЕСОТ**

Газдите на фирмите ќе можат на вработените селективно да им плаќаат придонес за дополнителна пензија. Тие ќе можат да одлучат дали доброволното пензиско осигурување ќе им го плаќаат на сите вработени во фирмата или, пак, дополнителната пензија ќе биде привилегија само за одредени вработени. Ќе нема ниту минимални ниту максимални износи на кои ќе се пресметува дополнителниот придонес, туку на колкава плата ќе се плаќа доброволното осигурување, исто така, ќе зависи од добрата волја на работодавачите.

Ова се дел од новините во предлог-законските измени за третиот пензиски столб, кои веќе се влезени во собраниска процедура и деновиве ги изнесе министерот за труд и социјална политика, Љупчо Мешков. Со нив се менува првичниот концепт работодавецот ни-

еден или сите вработени да ги осигура во доброволниот пензиски систем.

"На работодавачите им се дава можност и ослободување од персоналниот данок, но не за целата сума, туку ослободувањето е за 6 плати, со цел да се спречи перење на пари", рече ресорниот министер Мешков.

Како што појасни министерот, според доброволното осигурување, работодавачите ќе склучат договори со пензиските фондови, со тоа што однапред ќе бидат утврдени условите за осигурување.

ОЛЕСНУВАЊЕ

Со новото законско решение на работодавачите во голема мера ќе им биде олеснето. Третиот столб нема да

биде задолжителен, па затоа газдите ќе можат да избираат на колкав број вработени да им плаќаат придонеси. Но, ослободувањето од персонален данок ќе биде ограничено на шест просечни нето плати, остварени во претходната година.

Лицата кои ги исполнуваат условите, преку дополнителното осигурување, можат да ги користат условите на фондот, со тоа што имаат право да ги користат парите најрано по 10 години пред исполнувањето на работниот стаж, освен за инвалидитет кога може и порано.

Со доброволното осигурување ќе раководат домашни и странски деловни банки, кои добиле одобрение од Централната банка и имаат основачки капитал од 500.000 евра. Но, според новото законско решение, заштедените пари ќе ги чува банка-чувар, која мора да биде македонска банка. Овој Предлог-закон веќе е во собраниска процедура, а стартот се очекува од идната година.

Доброволното пензиско осигурување е последната фаза од пензиската реформа. Лани стартуваше вториот приватен, но задолжителен столб. Во двата приватни пензиски фонда членуваат околу 130.000 членови.

Како што истакна Мешков, Владата подготвила и акционен план за промовирање на доброволното осигурување во Македонија и во странство, со цел привлекување и вклучување на странските банки.

Реализацијата на доброволното пензиско осигурување треба да почне пред истекот на 2008 година. Како што неофицијално дознаваме од владини извори, третиот столб треба да стартува од август идната година.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порука со која ќе ти биде соопшето да добие за подарок.
3. Почекај го најблискиот одговор, а потоа "изненади" ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*са гласно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот соопштен СМС
порака со следната содржина: **SON** или
Толкувајте го побрзо од другите!

*са гласно место како во примерот